

ИСТАНБУЛ – ГРАДОТ НА ДВА КОНТИНЕНТА

Авионска програма од Скопје

01.05-04.05.2021 (3 ноќевања)



ПРОГРАМА

1 ДЕН (01.05.2021) СКОПЈЕ - ИСТАНБУЛ

Пријавување на аеродромот во Скопје 3 часа пред предвидениот лет за Истанбул во 08:55 часот. Слетување на аеродромот во Истанбул во 11:30 часот. По завршување на пасошки и царински формалности, со организиран трансфер се упатувате кон хотелот, лоциран во стариот дел на Истанбул. Слободен ден за одмор и релаксација. **Ноќевање.**

2 ДЕН (02.05.2021) ИСТАНБУЛ

Појадок во хотел. Убаво одморени, впуштете се во пешачки разглед на стариот дел на градот кој Ви е на само неколку чекори од хотелот. Доживејте го Истанбул во поинакво светло, посетувајќи ја Аја Софија, Топ Капи, Сината џамија, Подземната цистерна и многу други знаменитости кои ќе Ви ја раскажат приказната на овој древен град. Вкусете геврек и турски чај покрај обала, пробајте од благиот специјалитет Ашуре, познат и како благото на Дедо Ное, баклава, лимонада, пробајте се што овој град Ви нуди (информации на цени за влезници во агенција). **Ноќевање.**

3 ДЕН (03.05.2021) ИСТАНБУЛ

Појадок во хотел. Денот започнете го со чај и поглед кон Босфорот и двата моста кои го поврзуваат Европскиот и Азискиот дел на Истанбул. Едниот зрачи со историја, другиот со гламур. Качете се на трамвај и патувајќи низ градот, уживајте во погледите кои истиот Ви ги пружа. Симнете се во Бешикташ и посетете го најгламурозниот сарај кој постои – Долмабахче Сарај, а денот завршете го со шопинг во еден од многуте трговски центри лоцирани во Истанбул. **Ноќевање.**

4 ДЕН (04.05.2021) КАПАДОКИЈА

Рано одјавување од хотелот, при што со организиран трансфер се упатувате кон аеродромот во Истанбул. Летот кон Скопје е во 07:35 часот, а слетувањето во 08:05 часот.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ ПО ЛИЦЕ: 229 €

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- ✓ Авионски билет на релација Скопје-Истанбул-Скопје со вклучени аеродромски такси и багаж;
- ✓ Организиран трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром;
- ✓ 3 ноќевања со појадок во хотел со 3* според избор на агенцијата (пр. хотели Sun Comfort Hote/Art City Hotel Istanbul/Dedem Boutique Hotel);
- ✓ Асистенција 24/7 од агентите на New Ways of Travel.



ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- ☒ Задолжителен негативен PCR тест на COVID-19;
- ☒ Индивидуални трошоци;
- ☒ Факултативни излети со локален водич (цени и резервација во агенција);
- ☒ Патничко осигурување – ЗАДОЛЖИТЕЛНО (информации во агенција).

НАПОМЕНИ

- Цената на пакет аранжманот е изразена по лице во двокреветна соба, по курс 1 евро = 62мкд;
- За патување во Турција е задолжително прикажување на негативен PCR тест на COVID-19;
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на редоследот на програмата;
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на цената на аранжманот, доколку дојде до промена на цените на авионските билети, хотелското сместување, цените на трансфер услугите како и факултативните излети;
- За ова патување потребно е да имате патна исправа со валидност од минимум 6 месеци, од датумот на враќање во Македонија;
- Резервација се гарантира исклучиво со депозит од 30%;
- Доплата на целиот износ на аранжманот, најдоцна 14 дена пред датумот предвиден за реализација.

